


Living the LOTUS

Buddhism in Everyday Life

2
2020

VOL. 173



Есеј на основачот

Инвоцирајќи ја Чудесната Дарма

Како што поглавје 16 на Лотос Сутрата, “животниот век на Вечниот Татхагата,” нè подучува, кога нашите сопствени срца стануваат чисти, овој свет, баш таков каков што е, станува светот “секогаш исполнет со небески битија и луѓе.” Но затоа што светот не е лесно видлив на нас на овој начин, ние наместо тоа ги гледаме различните недостатоци на општеството. Сепак, пред да се фокусираме на несовершеностите на светот околу нас, зар не е поважно да работиме напорно на превенција на нечистотиите во нашите умови?

Ничирен подучувал дека “заради тоа што вие ја инвоцирате Чудесната Дарма, вашата буда-природа е повикана и сигурно ќе се изрази себеси.” Лотос Сутрата е исполнета со желбата на Будата, сите бодисатви, и луѓето кои се премногу да се избројат. Кога нашите умови стануваат зголемено чисти преку секојдневното практикување на рецитирање на Кјотен Сутра Читања наутро и навечер, ние осознаваме дека личноста за кој мислевме дека е

болка во грбот има совршен ум длабоко во него. На шите срца почнуваат да патат заради тажното сознание дека таа личност неможе да го препознае тоа.

Член од Кувана Дарма Центарот во Миџе Префектурата даде говор сличен на овој во врска со нејзиното духовно патување. Кога групниот ацилак за изведување на доброволна служба во Големата Света Хала во седиштето на организацијата во Токио ја направи неа да се чувствува како таа да била исчистена до длабочината на нејзиното срце, таа ја виде статуата на Оригиналниот Буда како Ы се насмевнува. Таа вели дека таа осознала по прв пат дека “јас неможев да ја видам вистинската слика на Будата заради тоа што се до сега моите очи беа замаглени. Јас неможев да ја видам убавата појава на сите луѓе.”

Никјо Нивано, *Каисо зуикан* 9
(Косеи Издавачка Куќа, 1997), стр. 156-157

Живеејќи го Лотосот Број 173 (Февруари 2020)

Објавено од Ришо Косеи Каи
Фумон Медиа Центер, 2-7-1 Вада,
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија
Тел: +81-3-5341-1124
Факс: +81-3-5341-1224
Имејл: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Сениор Едитор: Коицхи Саитоу
Едитор: Кемсукџе Осада
Цопс Едитор: Александар Димовски
Уредувачкиот тим на Меѓународното Ришо Косеи Каи

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никјо Нивано и Ко-основачот Мјоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

Насловот на овој билтен, Живеејќи го Лотосот - Будизам во секојдневниот живот, ја пренесува нашата надеж за стремење кон практикување на учењата на Лотос Сутрата во секојдневниот живот во несовершен свет за да ги збогатиме и направиме нашите животи повредни за живеење, како што убавите лотосови цвеќиња цветаат во калливо езерце. Овој билтен има за цел да им помогне на луѓето насекаде во светот да го применат Будизмот полесно во нивните секојдневни животи.

Наоѓајќи цел во животот

од Поч. Ничико Нивано
Претседател на Ришо Косеи-каи



“Вие исто така ќе умрете”

Овој месец, ние ја прославуваме годишнината на влегувањето во нирвана на Шаќјамуни Буда (15-ти Февруари) и ние, како Будисти, ги пофалуваме неговите доблести и понатамошно го продлабочуваме нашето проучување на Будините учења. Што е тоа, тогаш, кое Шаќјамуни ни го кажува нас преку неговата сопствена “смрт?”

За мене, тој нè подучува нас на вистината дека сите живи битија, без исклучок, ќе умрат.

Во Будизмот, постои фраза “животот и смртта се едно и неделиво” Ѓ што е, живеењето и умирањето се двете страни на истата паричка. Со други зборови, тоа што го нарекуваме “живот” всушност се состои од двете: живеење и умирање. Но ние имаме тешкотија да го прифатиме едниот дел на тој пар: смртта. За многу луѓе, тоа е нешто застрашувачко кое тие сакаат да го избегнат. Сепак, ова е точно затоа објаснето од Шаќјамуни на нас, преку неговото физичко тело, на вистината на овој свет: дека “вие исто така ќе умрете.”

Шаќјамуни не ја, се разбира, подучува само оваа вистина преку неговата смрт. Тој исто така нè подучува на значењето да се биде роден и да се живее како човечки битија во средината на големиот тек на животот во кој сите нешта се родени и умираат.

Поглавје 10 на Лотос Сутрата, “Учителите на Дармата,” го содржи овој ред: “Заради сочувство за живите битија, тие ќе бидат родени во ова човечко подрачје.” Ние можеме да го разбереме овој пасус да значи дека затоа што Шаќјамуни тешко можел да поднесе да го гледа постојаното грижење и страдање на човечките битија, тој се појавил во овој свет. Сепак, ова не е само вистина за Шаќјамуни. Имајќи го ова на ум, ајде да разгледаме што значи за нас да бидеме живи.





Значењето да се биде жив

“Учителите на Дармата” исто вели, “Исполнети со срдечна симпатија за живите битија, тие се заветија да бидат родени помеѓу нив.” Со други зборови, ние сакавме да бидеме родени во свет кој има многу страдања. Од различна перспектива, страдањето исто како и радоста постои во овој сака свет, и ние човечките битија ја имаме способноста на прифаќање на вистината (начинот на кој нештата вистински постојат), што е прецизно зошто ние живееме тука и сега.

Навистина е болно и трагично кога нашите членови на фамилијата и луѓето блиски со нас се разболуваат или умираат. Ние самите не можеме да избегаме од болеста и смртта. Сепак, кога ние ја имаме длабоко почувствувано таа болка, тага, и страв, нашите очи можат да се отворат кон вистината. Страдањето, тагата, и болката нè усмеруваат кон ослободувањето.

Тука, “ослободување” индицира наоѓање на значењето на животот Ѓ и дури смислата на животот. На пример, преобразувањето на несреќата во моќта да се промени насоката и да се оди напред кога животот се чини дека го допрел дното.

Кога се осврнуваме на ослободувањето како причина да се живее, нема потреба да го земеме тоа премногу сериозно. Така да се каже, поттик за достигнување на ова ослободување може да биде, на пример, правењето најдобро од себе при кување на вечера или бивање расположен кога се поздравуваат луѓе. Без обзир колку незначайни делата како овие можат да изгледаат, радувањето при правење на тоа што само вие можете да го направите, носи радост на тие околу вас. Ова е вистинското значење да се биде жив и да се има причина да се живее, зар не?

Психијатарот и преживеан од Холохаустот Виктор Емил Франкл (1905-97) рекол, “Човечките битија немаат потреба да се прашуваат за смисолот на животот, тие само треба да даваат одговори на прашањата кои животот им ги дава на нив.” Кога станува збор за едносот кон нашата судбина, во врска со која ние не можеме да направиме ништо, тоа што е важно е да ги прифатиме случките како што се случуваат и да најдеме нешто позитивно во нив.

Ние можеме да речеме дека оваа свесност, или разбудување, кога се повторува, е животот. Будистичкиот монах, Рјокан (1758-1831) напишал “Ако некој праша што е страдање во овој свет, одговорот е дека постојат луѓе кои сеуште не ја знаат Дармата.” Тие од нас кои ги имаат прифатено Будините учења секогаш ја примаат Дармата на живеење со цел.

Од *Косеи*, Февруари 2020



Сутрата на Лотосовиот Цвет на Чудесната Дарма Поглавје 13

Охрабрување за цврсто држење

(1)

Во отварањето на ова поглавје, илјадници на бодисатви и други во собранието ја декларираат нивната посветеност и детерминираност да ги чуваат учењата живи со векови. Тога ш згрижувачката мајка на Шаќјамуни, Махапрајapati, и неговата претходна жена, Јасодара, се двете по ред обезбедени за будаство.

Тука, тогаш, следејќи ја приказната за ќерката на змејскиот крал во претходното поглавје, “Девадатта,” доктрината за женското достигнување на будаство е целосно изразена. Тие две жени се бикшунници, или чесни сестри, кои се високо култивирани и имаат акумулирано доблест. Тие ги имале директните инструкции на Будата и сепак тие се последните на кои им е дадена сигурност на будаство Ѓ дури и после малата земјска девојка, која била индиректен верник, бивајќи подучувана од Манџусри.

Ние можеме да најдеме две лекции во оваа ситуација.

Прифаќање на Дармата со чист ум

Првата лекција е идентична со таа на Ананда и Рахула: имено, дека е тешко да се врши влијание на луѓе кои се многу блиски. (во овој случај, жената која се грижела за Шаќјамуни уште како бебе и жената која била негова сопруга и која му родила син.)

Некој неповрзан кон нејзиниот или неговиот учител, како ќерката на земјскиот крал и Манџусри, често наоѓаат дека е полесно да ја прифатат Дармата отколку некој блиску поврзан, како родител или сопружник. Во последниот случај, емоциите се мешаат во тоа.

Ние можеме вака да видиме намерно каснење во осигурувањето тука како начин на подучување

на оваа вистина. Нема воопшто смисла дека двете бикшунници се инфериорни кон змејското девојче.

Втората лекција во овој пасус е дека се додека учењето е исправно пренесувано, не е важно кој го пренесува тоа. Слично на тоа, се додека учењето е прифатено веднаш, не е важно дали личноста е добро образована или не, затоа што сите го стекнуваат истото разбудување како Будата.

Ние кои живееме во денешно време треба да бидеме многу благодарни за ова учење, затоа што ослободувањето е на дофат за секој кој има чист ум и е вистински приемчив кон Дармата. Не е важно дали ние сме директни верници на Будата или ние живееме илјадници години после него. Нити е важно на која земја или етничка група ние припаѓаме.





Бодисатвиното ветување за ширење на учењата


Ова поглавје претежно се осврнува како бодисатвите и другите во собранието, длабоко трогнати со тоа што Будата подучувал до сега (посебно неговото разјаснување во претходното поглавје на вистината дека сите луѓе подеднакво ја поседуваат буда-природата), се заветуваат да го заштитуваат и практикуваат ова драгоцено учење дури по цена на нивните животи.

“Охрабрување за цврсто држење” вообичаено значи да се повикуваат другите да ги примат и задржат Будините учења. Интересно, сепак, поглавјето не дискутира за охрабрување на другите да се држат цврсто, туку за сопствениот завет на бодисатвите да бидат цврсти. Лекцијата тука е дека ние не можеме да ги охрабриме другите да направат нешто освен ако прво решиме да го направиме тоа самите; ние не можеме вистински да ги водиме другите кон учењето освен ако ние не го практикуваме самите. Во тој смисол, насловот на ова поглавје има длабоко значење.



*Тројната Лотос Сутра: Резиме и Главни Точки за
секое поглавје (Ново издание)
Косеи Издавачка Куќа, 2016, стр. 133-136*

Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement



Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
 TEL: 1-808-455-3212 FAX: 1-808-455-4633
 Email: info@rkhawaii.org URL: <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
 TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
 TEL: 1-808-325-0015 FAX: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, USA
 POBox 33636, CA 90033, USA
 TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567
 Email: rk-la@sbcglobal.net URL: <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas**

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, USA
 POBox 778, Pacifica, CA 94044, USA
 TEL: 1-650-359-6951 FAX: 1-650-359-6437
 Email: info@rksf.org URL: <http://www.rksf.org>

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

- Rissho Kosei-kai of Sacramento**
- Rissho Kosei-kai of San Jose**

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, USA
 TEL: 1-212-867-5677 Email: rkny39@gmail.com URL: <http://rk-ny.org>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
 TEL: 1-773-842-5654
 Email: murakami4838@aol.com URL: <http://rkchi.org>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: <http://www.rkftmyersbuddhism.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
 POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
 TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303
 Email: rkokdc@gmail.com URL: <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA
 TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
 URL: <http://www.rkina-dayton.com>

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
 TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-262-4437
 Email: info@rkina.org URL: <http://www.rkina.org>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
 (Mail) POBox 692042, San Antonio, TX 78269, USA
 TEL: 1-210-561-7991 FAX: 1-210-696-7745
 Email: dharmasanantonio@gmail.com
 URL: <http://www.rkina.org/sanantonio.html>

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
 TEL: 1-253-945-0024 FAX: 1-253-945-0261
 Email: rkseattlewashington@gmail.com
 URL: <http://buddhistlearningcenter.org>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Please contact RKINA

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP 04116-060, Brasil
 TEL: 55-11-5549-4446, 55-11-5573-8377
 Email: risho@rkk.org.br URL: <http://www.rkk.org.br>

Facebook: <https://www.facebook.com/rishokosseikaidobrasil>
Instagram: <https://www.instagram.com/rkkbrasil>

Risho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

在家佛教韓國立正佼成會

〒 04420 大韓民國 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

在家佛教韓國立正佼成會釜山支部

〒 48460 大韓民國釜山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

社團法人在家佛教立正佼成會

台灣台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大廈 4 樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

台南市在家佛教立正佼成會

台灣台南市崇明 23 街 45 號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488
Email: koseikaitainan@gmail.com

Risho Kosei-kai South Asia Division

Thai Risho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218

Risho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Risho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Risho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059, West Bengal, India

Risho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,
Bihar, India

Risho Kosei-kai of Patna Dharma Center

Risho Kosei-kai of Central Delhi

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

Risho Kosei-kai of Singapore

Risho Kosei-kai of Phnom Penh

W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Risho Kosei-kai International of South Asia

Thai Risho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Risho Kosei-kai of Bangkok

Thai Risho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218 Email: info.thairisho@gmail.com

Risho Kosei Dhamma Foundation

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405

Risho Kosei-kai of Polonnaruwa

Risho Kosei-kai Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL/FAX: 880-31-626575

Risho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Damdama

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Patiya

China Clinic, Patiya Sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Satbaria

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Chendhirpuni,

Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,
Bangladesh

Risho Kosei-kai Dhaka

408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

Risho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Risho Kosei-kai Cox's Bazar

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox's Bazar, Bangladesh

Risho Kosei-kai Cox's Bazar, Ramu Shibu

Risho Kosei-kai Raozan

Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Buddiyskiy khram "Lotos"

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Risho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road, North Point, Hong Kong, China

Risho Kosei-kai Friends in Shanghai

Risho Kosei-kai of Ulaanbaatar

(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoro-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia

(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Risho Kosei-kai of Erdenet

2F Ikh Mandal building, Khurenbulag bag, Bayan-Undur sum,
Orkhon province, Mongolia

Risho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org

Risho Kosei-kai of the UK

Risho Kosei-kai of Paris

Risho Kosei-kai of Venezia

Risho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC)

166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: <http://www.ibt-rk.org>